



СЕКТОР ЗА СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА И УПРАВНИ И НАДЗОРНИ
РАБОТИ

**Извештај за извршен надзор на законитоста на
работата од областа на животната средина на
општина Карбинци**

Комисијата за вршење надзор на законитоста на работата на органите на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје формирана со Решение бр. 19-323/1 од 14.01.2020 година, а врз основа и согласно Планот за вршење на надзор на законитоста на работата на органите на општината, на градот Скопје и општините во градот Скопје донесен од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 19-323/2 од 14.01.2020 година изврши надзор на спроведувањето на законите од областа на животната средина на општина Карабинци.

Согласно актуелната состојба со вирусот КОВИД 19 и неможноста да се изврши надзор во општините опфатени во горенаведениот План, испратен е прашалник и врз основа на добиен пополнет прашалник добиена е слика на состојбата во општина Карбинци во законитоста на работата од областа на животната средина на општината.

Прашалникот е пополнет од страна на Делче Стоилов а потпишан од страна на градоначалник Јордан Насев
Општина Карбинци има донесено ЛЕАП кој е веќе истечен (до 2014 година). Советот на општината има формирано тело за следење на имплементацијата на ЛЕАП-от.

Активностите кои произлегуваат од Законот за животна средина а кои се однесуваат на издавање на Б интегрирани еколошки дозволи не се спроведуваат и не се издаваат Б-интегрирани еколошки дозволи со оглед на тоа што општината нема административен капацитет за водење на истите. Надворешен план за вонредни состојби не е донесен.

Во врска со постапката за одобрување на елаборати за животната средина утврдено е дека во општина Карбинци се одвива постапката за одобрување на елаборати за заштита на животната средина. Одобрени се 12 Елаборати во текот на 2019 и 2020 година, Административен капацитет за водење на оваа постапка сметаат дека има. Се води регистар на одобрени елаборати. Не се водат соодветни катастри.

Нема овластен инспектор за животна средина.



СЕКТОР ЗА СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА И УПРАВНИ И НАДЗОРНИ
РАБОТИ

Општината Кривогаштани нема донесено план за управување со отпад и програма за управување со отпад. Општината нема предвидено локации каде би се изградиле претоварни станици. Не е подготвен консолидиран извештај со податоци доставени од правни и физички лица кои вршат дејности во делот управување со отпад затоа што нема овластено физички и правни лица кои ја вршат дејноста. Има донесено Одлука за комунален ред. На територијата на општината функционира Јавно претпријатие за комунално-производни и услужни дејности “Плачковица-Карбинци” кој врши собирање и транспорт на отпад. Нема депонија за одлагање на инертен отпад. Нема информативен систем на локално ниво со кој се обезбедува собирање и презентирање на податоци за општата состојба во врска со отпадот. Други активности во врска со управувањето со отпадот не се превземени.

Во однос на надлежностите за заштита од бучавата Општината Карбинци нема преземено соодветни активности.

Општина Карбинци има прибавено Дозвола за испуштање на отпадни води или за испуштање или фрлање материи и супстанции во реципиентите согласно член 46 од ЗУО а се однесува на новоизградените објекти (ПСОВ во с. Козјак и ПСОВ во с. Нов Караорман. Има преземено мерки за заштита и одбрана од поплави. Има ЈКП Плачковица Карбинци кое ја врши и дејноста работење и одржување на системите за водоснабдување. Други активности во врска со управувањето со водите не се превземени.

Врз основа на сето горенаведено комисијата за вршењето на надзорот ги дава следните препораки:

-Комисијата дава препорака во општината итно да изврши измена на систематизацијата на работни места на општината. Да се оформи посебно одделение за животна средина и да опфаќа работни места чиј опис и попис на работни места би ги опфаќале сите надлежности од областа на животната средина кои ги има општината, а кои произлегуваат пред се од Законот за животна средина, Законот за управување со отпадот, Законот за заштита од бучавата во животната средина и останатите закони од областа на животната средина.

- Да се обезбедат повеќе вработени кои ќе работат во областа заштита на животната средина најмалку уште еден овластен инспектор за животна средина



СЕКТОР ЗА СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА И УПРАВНИ И НАДЗОРНИ
РАБОТИ

- Општината веднаш да започне со спроведување на надлежностите од областа на животната средина

- Комисијата дава препорака во општината да се овозможи учество на стручни обуки на вработените во општината кои работат во делот на заштитата на животната средина особено во делот на управување со отпадот, со цел зајакнување на капацитетите во оваа општина.

Скопје, 29.09.2019 година

Претседател на Комисија
за вршење надзор на законитоста на работата
на органите на општината, на градот Скопје и
на општините во градот Скопје
Тања Пауновска



СЕКТОР ЗА СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА И УПРАВНИ И НАДЗОРНИ
РАБОТИ